

Врз основа на членовите 148, 149 и 150 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16, 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19, 153/19, 180/19, 275/19, 77/21, 122/21, 178/21 и 150/22), членовите 2, 4 и 5 од Правилникот за специјализациите и супспецијализациите на здравствените работници и здравствените соработници со високо образование од областа на медицината („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.120/20 и 144/21), Програмата за изменување на Програмата за потребите од специјалистички и супспецијалистички кадри согласно со мрежата на здравствени установи (2019-2022) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 187/22) и Исправката на Програмата за изменување на Програмата за изменување на Програмата за потребите од специјалистички и супспецијалистички кадри согласно со мрежата на здравствени установи (2019-2022) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.190/22) Медицинскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје објавува:

**Исправка на Јавен оглас за пријавување на кандидати за запишување
односно одобрување на специјализација на здравствени работници со
високо образование од областа на медицината и здравствени соработници
со високо образование за 2022 година**

1. Се врши исправка во точките 17, 18 и 19 од јавниот оглас за пријавување на кандидати за запишување односно одобрување на специјализација на здравствени работници со високо образование од областа на медицината и здравствени соработници со високо образование за 2022 година за вработените здравствени работници, односно здравствени соработници во Јавни здравствени установи, кој беше објавен на ден 27.08.2022 година во весниците „Нова Македонија“ и „Коха“, односно текстот во точките 17, 18 и 19 се менува и гласи:

17. ЈЗУ Здравствен дом Струмица

Специјализации		
1	Спортска медицина	1
2	Психијатрија	1

18. ЈЗУ Здравствен дом Тетово

Специјализации		
1	Медицинска биохемија	1
2	Педијатрија	1
3	Интерна медицина	1

19. ЈЗУ Здравствен дом Куманово

Специјализации		
1	Педијатрија	1
2	Медицина на труд	1

2. Се врши дополнување со нова точка 67 во јавниот оглас за пријавување на кандидати за запишување односно одобрување на специјализација на здравствени работници со високо образование од областа на медицината и здравствени соработници со високо образование за 2022 година за вработените здравствени работници, односно здравствени соработници во Јавни здравствени установи, кој беше објавен на ден 27.08.2022 година во весниците „Нова Македонија“ и „Коха“:

67. ЈЗУ Специјална болница по гинекологија и акушерство „Мајка Тереза“ Чаир

Специјализации		
1	Гинекологија и акушерство	1

3. Останатиот текст од јавниот оглас за пријавување на кандидати за запишување односно одобрување на специјализација на здравствени работници со високо образование од областа на медицината и здравствени соработници со високо образование за 2022 година останува непроменет.

Барањето за одобрување на специјализациите заедно со комплетната документација се поднесува од страна на Јавната здравствена установа каде е вработен здравствениот работник, односно здравствениот соработник, приватната здравствена установа во која е вработен здравствениот работник односно од невработениот здравствен работник, во согласност со одредбите од Законот за здравствената заштита и Правилникот за специјализациите и супспецијализациите на здравствените работници и здравствените соработници со високо образование од областа на медицината, најдоцна во рок од 30 дена од денот на објавување на Огласот, до архивата на Медицинскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, ул. 50 Дивизија бр.6, 1000 Скопје.

Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија” бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16, 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19, 153/19, 180/19, 275/19, 77/21, 122/21, 178/21 и 150/22), Правилникот за специјализациите и супспецијализациите на здравствените работници и здравствените соработници со високо образование од областа на медицината („Службен весник на Република Северна Македонија” бр.120/20 и 144/21) и листата на потребни документи за упис може да ги најдете на веб страната на Медицинскиот факултет www.medf.ukim.edu.mk.

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СКОПЈЕ